

## Информации за испитаниците

Вашата работна единица е избрана да учествува во меѓународното истражување за безбедноста и здравјето при работа и практиката на нивната примена. Истражувањето се спроведува истовремено во 33 земји низ цела Европа и има за цел да дознае во колкава мера лицата што се одговорни за безбедноста и здравјето при работа во различни земји ги делат ставовите и начините на спроведување на таа одговорност во пракса.

Прашалникот опфаќа неколку теми, а за да се одговори на прашањата не се потребни посебни стручни познавања. Повеќето од лицата кои досега учествувале во истражувањето сметаат дека тоа било интересно и пријатно искуство и ние се надеваме дека истиот случај ќе биде и со Вас. Интервјуто обично трае 20-25 минути и ние искрено се надеваме дека можеме да сметаме на вашата соработка.

### **За EU-OSHA**

Европската агенција за безбедност и здравје на работното место е формирана во 1996 година како официјално европско тело одговорно за информации во врска со професионалната безбедност и здравје.

[Повеќе за агенцијата](#)

### **За истражувањето**

Целта на истражувањето е да им помогне на работните организации низ цела Европа поефикасно да управуваат со безбедноста и заштитата на здравјето при работа и да ја подобри положбата на вработените од здравствен и психосоцијален аспект.

Анкетарот прашува за постоечките начини за управување со безбедноста и здравјето при работа; кои се прашањата со приоритетно значење и дали појавите, како што е стресот, се ставени меѓу нив. Потоа, прашалникот подетално испитува како е организирано управувањето со безбедноста и заштитата на здравјето, каква директна и советодавна поддршка е на располагање и дали има некои поголеми проблеми.

Креаторите на политиката на национално и европско ниво ќе ги искористат овие податоци за да донесат поефикасни прописи и поефективна поддршка за компаниите со цел работните места да бидат побезбедни, поздрави и попродуктивни.

Со Вашето учеството во ова истражување, ќе се добијат важни податоци за Вашата положба, потреби и очекувања и на тој начин ќе придонесете за подобрување на работните услови во организациите низ цела Европа и пошироко.

### **Доверливост**

Сите податоци ќе се третираат како строго доверливи а резултатите ќе бидат прикажани преку статистичка севкупност, така што анонимноста на испитаниците е загарантирана.

„Кантар“ – компанијата одговорна за спроведување на истражувањето – е член на [ECOMAP](#) и е обврзана со Меѓународниот закон за пазарни и општествени истражувања. EU-OSHA мора да се придржува до [Регулативата \(ЕЗ\) бр 2018/1725](#) во поглед на заштитата на поединците при обработката на личните податоци од страна на институциите и телата на Европската заедница.

Доколку имате прашања во врска со доверливоста на вашите одговори или гарантираноста на анонимноста во пракса, тогаш можете да стапите во контакт со нас на [esener@osha.europa.eu](mailto:esener@osha.europa.eu).

### ***Кој ги спроведува анкетните интервјуа?***

Сите национални институти за спроведување на анкетите се поврзани со Кантар Мрежата на институти за теренска работа. Анкетарите се обучени лица со богато искуство за спроведување анкети од овој вид.

[Листа на национални центри](#)

### ***Пристап до резултатите***

Резултатите од претходната студија, (ESENER-2), се достапни на нашата веб-локација [www.esener.eu](http://www.esener.eu). Таму, на почетокот на 2020 г. ќе може да ги видите и првите резултати од новата студија. Деталниот извештај ќе биде објавен некаде во средината на 2020 година, а дополнителното истражување ќе излезе следните години. Сите извештаи на EU-OSHA може бесплатно да се симнат од Интернет.

[Публикации на EU-OSHA](#)

### ***Поддршка за анкетата***

Управувачкиот одбор на EU-OSHA е составен од претставници на национални влади, организации на работодавци и синдикати и освен што ја поздравува оваа анкета, тие цело време беа во блиска соработка со нејзините креатори.

На европско ниво, анкетата е поддржана од:



и од



[Управувачки одбор на EU-OSHA - целосна листа](#)

### ***Избор на испитаници***

За да бидеме сигурни дека ќе добиеме реална слика за секоја земја, вашата работна единица беше избрана по случаен избор од регистарот на компании.

За целите на истражувањето, важно е анкетираниот лице да е запознаено како се управува со безбедноста и здравјето при работа во нивната организација. Не е потребно да сте стручњак за безбедност и здравје при работа, но би било одлично доколку учествувате во одлуките за преземање мерки во таа област.

### ***Кој плаќа за анкетата?***

EU-OSHA ја финансира анкетата со својот оперативен буџет во 28 земји членки на ЕУ плус Исланд и Норвешка кои се членови на ЕЕО (Европска економска област); Швајцарија самата ги покрива сите трошоци за своето учество; Република Македонија и Србија се вклучени со тоа што користат средства од ИПА фондовите на ЕУ (Инструмент за претпристапна помош).

### ***Дополнителни информации***

Подетални информации за анкетата (само на англиски јазик) можете да најдете на [www.esener.eu](http://www.esener.eu)

### ***Како да се вклучите и вие?***

Како дел од своите други информативни активности, EU-OSHA бара конкретни случаи на ниво на работно место за да ги популаризира успешните и иновативни методи или решенија за справување со ризици по професионалната безбедност и здравје. Доколку имате пробано нешто интересно и сакате да го споделите со други преку EU-OSHA, повелете да стапите во контакт со нас на [esener@osha.europa.eu](mailto:esener@osha.europa.eu)

### ***Повератни информации***

Секое ваше мислење или сугестија ќе биде добредојдено.